



Финансиски извештаи за работењето на
Сава пензиско друштво а.д. Скопје
За период од 01.01.2025 до 31.12.2025



Содржина

1.	Биланс на состојба на ден 31.12.2025 година	3
2.	Биланс на успех за период од 01.01.2025 – 31.12.2025 година	9
3.	Извештај за паричните текови за период од 01.01.2025 до 31.12.2025 година	12
4.	Извештај за промени во главнина за период 01.01.2025 – 31.12.2025 година.....	13

1. Биланс на состојба на ден 31.12.2025 година

р.б.	група на конта или конто	ПОЗИЦИЈА	Белешка	31.12.2024 во МКД	31.12.2025 во МКД
1	2	3	4	5	6
		СРЕДСТВА			
1		А.Побарувања за запишана а неуплатена основна главнина			
2		Б. Долгорочни средства (3+10+18+19+27+28)		756.704.861	796.208.324
3	00	Нематеријални средства (4+5+6+7+8+9)	13	2.580.682	3.215.982
4		1.Основачки издатоци		0	0
5		2.Гудвил (Goodwil)		0	0
6		3.Патенти, лиценци и концесии		0	0
7		4.Заштитни знаци и слични права		2.580.682	3.215.982
8		5.Аванси за нематеријални средства		0	0
9		6.Останати нематеријални средства		0	0
10	01	Материјални средства (11+12+13+14+15+16+17)	14	37.392.565	99.576.875
11		1.Земјишта и шуми		0	0
12		2.Градежни објекти		0	88.657.706
13		3.Постројки и опрема		0	0
14		4. Алат, погонски и канцелариски материјал, мебел и транспортни средства		10.936.788	10.747.629
15		5.Аванси за материјални средства		0	0
16		6.Материјални средства во подготовка		26.455.777	171.540
17		7.Останати материјални средства		0	0
18	02	Вложувања во недвижности		0	0
19	03	Долгорочни финансиски вложувања (20+21+22+23+24+25+26)		715.826.526	692.018.139
20		1.Вложувања во поврзани субјекти (во акции или удели)		0	0
21		2.Заеми на поврзани субјекти		0	0
22		3. Финансиски средства кои се чуваат до доспевање	15	255.145.329	263.933.564
23		4. Финансиски средства расположиви за продажба	16	435.681.197	428.084.576

24		5. Финансиски средства според објективна вредност преку добивка или загуба		0	0
25		6. Дадени кредити, депозити и кауции	17	25.000.000	0
26		7. Останати долгорочни вложувања		0	0
27	04	Долгорочни побарувања		0	0
28	05	Одложени даночни средства		905.088	1.397.328
29		В. Краткорочни средства (30+38+42+49+55+59+60+67+72+73)		132.661.803	227.134.536
30	10	Парични средства и парични еквиваленти (31+32+33+34+35+36+37)	18	47.653.157	58.274.463
31		1. Жиро сметки		1.317.481	691.770
32		2. Благајна		3.225	0
33		3. Девизни сметки		215.874	30.543
34		4. Девизни акредитиви		0	0
35		5. Девизна благајна		0	0
36		6. Депозити и хартии од вредност-парични еквиваленти		46.000.000	57.500.000
37		7. Останати парични средства		116.577	52.150
38	11	Побарувања од поврзани субјекти(39+40+41)		0	0
39		1. Побарувања од поврзани субјекти по основ на продажба на производи и услуги		0	0
40		2. Побарувања по камати од поврзани субјекти		0	0
41		3. Останати побарувања од поврзани субјекти		0	0
42	12	Побарувања од купувачите (43+44+45+46+47+48)	19	11.283.438	27.808.919
43		1. Побарувања од купувачи		0	0
44		2. Побарување за надоместок од уплатени придонеси		10.699.061	27.623.446
45		3. Побарување за надоместок за управување со средства		0	0
46		4. Побарувања за надоместок за премин		0	0
47		5. Побарувања од камати на депозити и хартии од вредност		0	0
48		6. Останати побарувања		584.377	185.473
49	13	Побарувања од државата и други институции (50+51+52+53+54)		0	0

50		1. Данок на додадена вредност		0	0
51		2. Побарувања за повеќе платен персонален данок на доход		0	0
52		3. Побарувања за повеќе платени даноци и придонеси од плати		0	0
53		4. Побарувања за повеќе платени даноци од добивката		0	0
54		5. Побарувања од државата и други институции врз основа на останати неспомнати давачки		0	0
55	14	Побарувања од вработените (56+57+58)		269.315	121.906
56		1. Побарувања од вработените за повеќе исплатени плати и надоместоци на плати и други примања		0	0
57		2. Побарувања од вработените за аконтации за службени патувања		9.911	5.821
58		3. Останати побарувања од вработените		259.404	116.085
59	15	Останати побарувања		0	0
60	16	Краткорочни финансиски средства (61+62+63+64+65+66)	20	35.000.000	87.131.050
61		1. Вложувања во поврзани субјекти (во акции или удели)		0	0
62		2. Краткорочни кредити и заеми		0	0
63		3. Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање		0	87.056.835
64		4. Хартии од вредност според објективна вредност преку добивка или загуба		0	0
65		5. Краткорочно орочени средства		35.000.000	0
66		6. Останати краткорочни вложувања		0	74.215
67	19	Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР) (68+69+70+71)	21	38.447.731	53.790.037
68		1. Однапред платени трошоци		3.638.284	16.641.779
69		2. Трошоци што се разграничуваат на повеќе години		0	0
70		3. Пресметани приходи што не можеле да бидат фактурирани		34.809.447	37.148.258
71		4. Останати платени трошоци и пресметани приходи		0	0

72	32	Залиха на резервни делови		8.162	8.162
73	35	Залиха на ситен инвентар и амбалажа		0	0
74		Г.Вкупно средства (1+2+29)		889.366.664	1.023.342.860
75		Д.Вонбилансна евиденција			1.509.641
					0
		ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			0
76		А.Главнина и резерви (77+81+82+83+87+90)		830.211.832	907.206.879
77	90	Основна главнина- запишан капитал (78+79+80)	22	130.001.478	130.001.478
78		1. Основна главнина- запишан и уплатен капитал		130.001.478	130.001.478
79		2. Запишана а неуплатена основна главнина		0	0
80		3. Сопствени акции и удели		0	0
81	91	Премии на емитирани акции		0	0
82	93	Ревалоризациона резерва		-7.874.373	-1.420.878
83	94	Резерви (84+85+86)		36.834.944	46.152.142
84		1.Законски резерви		13.746.997	13.746.997
85		2.Статутарни резерви		0	0
86		3.Останати резерви		23.087.947	32.405.145
87	95	Акумулирана добивка и добивка за финансиската година (88+89)	23	671.249.783	732.474.136
88		1.Акумулирана добивка		505.605.654	538.235.975
89		2.Добивка за финансиската година		165.644.129	194.238.162
90	96	Пренесена загуба и загуба за финансиската година (91+92)		0	0
91		1.Пренесена загуба		0	0
92		2.Загуба за финансиската година		0	0
93		Б.Долгорочни обврски (94+97)		5.713.561	72.061.133
94	27	Долгорочни резервирања (95+96)		5.713.561	5.727.857
95		1. Резервирања за пензии, отпремнини и сл. Обврски кон вработени		5.713.561	5.727.857
96		2. Останати долгорочни резервирања за ризици		0	0
97	28	Долгорочни обврски (98+99+100+101+102+103)		0	66.333.276
98		1.Долгорочни обврски спрема пензиските фондови		0	0
99		2. Долгорочни обврски спрема поврзани субјекти		0	65.136.223

100		3. Долгорочни обврски врз основа на заеми, кредити и кауции		0	0
101		4. Долгорочни обврски спрема добавувачите		0	0
102		5. Долгорочни обврски врз основа на хартии од вредност		0	0
103		6. Одложени даночни обврски		0	1.197.053
104		В.Краткорочни обврски (105+108+114+120+123+124+128)		53.441.271	44.074.849
105	21	Краткорочни обврски спрема поврзани субјекти (106+107)		1.630.852	621.654
106		1. Краткорочни обврски спрема поврзани субјекти во земјата		1.528.599	621.654
107		2. Краткорочни обврски спрема поврзани субјекти во странство		102.253	0
108	22	Обврски кон добавувачите (109+110+111+112+113)		10.662.857	503.087
109		1.Обврски кон добавувачите во земјата		10.662.857	409.585
110		2.Обврски кон добавувачите во странство		0	93.502
111		3.Обврски кон МАПАС		0	0
112		4.Обврски кон Фондот на ПИОМ		0	0
113		5.Обврски кон чувар на имот		0	0
114	23	Краткорочни обврски за даноци и други давачки (115+116+117+118+119)		11.919.388	10.350.423
115		1. Обврски за данок на додадена вредност		8.797	25.628
116		2. Обврски за персонален данок на доход		333	0
117		3. Обврски за даноци и придонеси од плати		1.729.119	3.816.744
118		4. Обврски за даноци од добивката		10.181.139	6.508.051
119		5. Обврски кон државата и други институции врз основа на останати неспомнати давачки		0	0
120	24	Обврски спрема вработените		4.918.224	7.175.633
121		1. Обврски за плата и надоместоци на плата		4.811.137	7.042.708
122		2. Останати обврски спрема вработените		107.087	132.925
123	25	Останати краткорочни обврски и краткорочни резервирања		0	0

124	26	Краткорочни финансиски обврски (125+126+127)		0	0
125		1. Краткорочни обврски врз основа на заеми и кредити од поврзани друштва		0	0
126		2. Краткорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата и од странство		0	0
127		3. Обврски врз основа на останати краткорочни финансиски средства		0	0
128	29	Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди (129+130)		24.309.950	25.424.052
129		1. Пресметано а одложено плаќање на трошоците		24.309.950	25.424.052
130		2. Останато одложено плаќање на трошоците и приходите		0	0
131		Г. Вкупно обврски (93+104)		59.154.832	116.135.981
132		Д. Вкупно главнина и обврски (76+131)		889.366.664	1.023.342.860
133		Ѓ. Вонбилансна евиденција			1.509.641

2. Биланс на успех за период од 01.01.2025 – 31.12.2025 година

р.б.	група на конта или конто	ПОЗИЦИЈА	Белешка	31.12.2024 во МКД	31.12.2025 во МКД
1	2	3	4	5	6
1	73	Приходи од управување со фондот (2+3+4)	5	376.369.006	421.459.241
2		Приходи од надоместок од придонеси		124.501.069	131.276.918
3		Приходи од надоместок за управување		251.862.085	290.176.756
4		Приходи од надоместок за премин		5.852	5.567
5	70	Расходи од управување со фондот (6+7+8+9+10+11+12)	6	106.511.485	102.277.995
6		1.Расходи за МАПАС		47.990.516	52.578.843
7		2.Расходи за чуварот на имот		18.020.237	19.385.937
8		3. Расходи за Фондот на ПИОМ (% од уплатени придонеси)		6.371.762	6.513.319
9		4. Трошоци за трансакции		5.068	54.260
10		5. Трошоци за маркетинг		21.308.496	20.537.577
11		6. Трошоци за агенти		11.552.198	1.759.086
12		7. Останати трошоци за управување со фондот		1.263.208	1.448.973
13		Добивка или загуба од управувањето со фондот (1-5)		269.857.521	319.181.246
14	76	Останати приходи на друштвото		4.630.719	4.246.971
15	40-46	Расходи од управување со друштвата (16+17+18+19+20+21)		126.002.335	141.114.092
16		1. Трошоци за сировини и други материјали	7	2.756.561	2.014.785
		Потрошени сировини и материјали		627.061	507.315
		Потрошена енергија		2.098.150	1.431.908
		Потрошени резервни делови и ситен инвентар		31.350	75.562
17		2. Трошоци за услуги	8	23.762.190	18.467.653
		Поштенски, телефонски и интернет услуги		3.126.809	3.340.064
		Услуги за одржување и заштита		7.771.663	9.344.245
		Наемнини		12.061.226	5.475.645
		Останати услуги		802.492	307.699

18		3. Плати и надоместоци на плата и останати трошоци на вработените	9	80.931.428	86.322.337
		Трошоци за плати		66.751.399	69.616.359
		Регрес за годишен одмор		2.133.312	2.500.020
		Новогодишен надомест		1.800.000	2.054.454
		Отпремнина за пензија		0	0
		Надомест за одвоен живот		0	0
		Други лични примања по менаџерски договор		405.140	441.474
		Трошоци за службени патувања		2.573.550	2.700.305
		Трошоци за стручно образование		811.228	820.885
		Доброволно здравствено осигурување		877.812	926.160
		Доброволно пензиско осигурување		4.320.550	5.962.341
		Останати трошоци за вработените		1.258.437	1.300.339
19		4. Амортизација и вредносно усогласување		4.736.301	16.190.535
		Амортизација		4.736.301	16.190.535
20		5. Резервирања за трошоци и ризици		656.865	518.430
21		6. Останати трошоци од работењето	10	13.158.990	17.600.352
		Банкарски провизии		909.878	1.052.842
		Трошоци за осигурување		379.196	511.958
		Правни, нотарски и ревизорски услуги		1.711.826	1.913.211
		Услуги по договор за дело		4.566.427	4.948.820
		Трошоци за репрезентација		1.512.011	3.564.983
		Надоместоци на членови на НО		102.585	277.421
		Такси, чланарини и други надоместоци		186.428	139.490
		Даноци кои не зависат од резултатот		0	0
		Трошоци за користење на лиценци		2.276.256	4.325.403
		Трошоци за донации		881.798	460.325
		Останати неспомнати трошоци од работењето		632.585	405.899
22	77	Финансиски приходи (23+24+25+26+27+28+29+30)	11	40.179.629	45.256.037
23		1. Приходи од вложувања во поврзани субјекти		0	0
24		2. Приходи од вложувања во неповрзани субјекти		0	0
25		3. Приходи врз основа на камати од работењето со поврзани субјекти		0	0
26		4. Приходи од курсни разлики од работењето со поврзани друштва		0	3.352
27		5. Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани субјекти		36.743.573	39.174.010

28		6. Приходи врз основа на курсни разлики од работењето со неповрзани субјекти		3.436.056	6.078.676
29		7. Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства		0	0
30		8. Останати финансиски приходи		0	0
31	47	Финансиски расходи (32+33+34+35+36+37+38+39+40)	11	3.702.616	9.512.645
32		1. Камати од работењето со поврзани субјекти		0	0
33		2. Курсни разлики во работењето со поврзани субјекти		161	0
34		3. Останати финансиски расходи од работењето со поврзани субјекти		0	3.290.520
35		4. Камати од работењето со неповрзани субјекти		218.416	127.260
36		5. Затезни камати		1.133	908
37		6. Курсни разлики од работењето со неповрзани субјекти		3.482.906	6.093.957
38		7. Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства		0	0
39		8. Вредносно усогласување на долгорочни финансиски средства и хартии од вредност расположливи за продажба		0	0
40		9. Останати финансиски расходи		0	0
41		Вкупно приходи (1+14+22)		421.179.354	470.962.249
42		Вкупно расходи (5+15+31)		236.216.436	252.904.732
43		Добивка (Загуба) пред оданочување (41-42)		184.962.918	218.057.518
44		Данок на добивка	12	19.318.789	23.819.356
45		Добивка (загуба) по оданочување (43-44)		165.644.129	194.238.162
46		Малцинско учество		0	0
47		Нето добивка (загуба) за пресметковниот период (45-46)		165.644.129	194.238.162

3. Извештај за паричните текови за период од 01.01.2025 до 31.12.2025 година

р.б.	Позиција	Износ
01	Парични приливи од деловни активности	401.502.091,00
02	Парични одливи од деловни активности	-268.507.091,00
03	Нето паричен тек од деловни активности (1-2)	132.995.000,00
04	Парични приливи од инвестициски активности	105.438.267,00
05	Парични одливи од инвестициски активности	-104.934.193,00
06	Нето паричен тек од инвестициски активности (4-5)	504.074,00
07	Парични приливи од финансиски активности	0,00
08	Парични одливи од финансиски активности	-122.877.768,00
09	Нето паричен тек од финансиски активности (7-8)	-122.877.768,00
10	Нето зголемување или намалување на парите и паричните еквиваленти (3+6+9)	<u>10.621.306,00</u>
11	Пари и парични еквиваленти на почетокот на периодот	47.653.157,00
12	Пари и парични еквиваленти на крајот од периодот	58.274.463,00

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk

4. Извештај за промени во главнина за период 01.01.2025 – 31.12.2025 година

	Акционерски капитал	Ревалоризациона резерва	Законска резерва	Останати резерви	Добивка за тековната година	Акумулирана добивка	Непокриена загуба	Вкупно
Состојба на 31 декември 2024	130.001.478	-7.874.373	13.746.997	23.087.947	165.644.129	505.605.654	0	830.211.832
Уплатен акционерски капитал	-	-	-	-	-	-	-	0
Добивка за тековната година	-	-	-	-	194.238.162	-	-	194.238.162
Нето добивки и загуби од вреднување на средства расположиви за продажба	-	6.453.495	-	-	-	-	-	6.453.495
Покривање на акумулирана загуба	-	-	-	-	-	-	-	0
Пренос во акумулирана добивка	-	-	-	-	-21.299.751	21.299.751	-	0
Пренос во законски резерви	-	-	-	-	-	-	-	0
Издвоена добивка за реинвестирање	-	-	-	9.317.198	-9.317.198	-	-	0
Пренос на неискористен дел од издвоена добивка за реинвестирање во	-	-	-	-	-12.149.412	12.149.412	-	0

акумулирана добивка								
Исплата на дивиденда	-	-	-	-	-122.877.768	-	-	-122.877.768
Актуарски добивки/(загуби) од останати користи на вработени	-	-	-	-	-	-	-	0
Ефект од промена на сметководствена политика за признавање на резервации согласно МСС 19	-	-	-	-	-	-	-	0
Ефект од имплементација на МСФИ16 стандард						-818.842		-818.842
Состојба на 31 декември 2025	130.001.478	-1.420.878	13.746.997	32.405.145	194.238.162	538.235.975	0	907.206.879

Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Белешки кон Финансиските извештаи

за периодот од 01.01.2025 до 31.12.2025



Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

1. Општи информации

Сава пензиско друштво а.д. Скопје (во понатамошниот текст: Друштвото) е првото друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови во Република Северна Македонија. Основано во 2005 година како Друштво за управување со задолжителен пензиски фонд, а од 2009 година ја проширува дејноста и добива дозвола за управување со првиот доброволен пензиски фонд.

Друштвото има единствена дејност на управување со пензиските фондови, нивно претставување пред трети лица, како и други дејности поврзани со управувањето со фондовите.

Друштвото управува со задолжителен пензиски фонд „Сава пензиски фонд“ и доброволен пензиски фонд „Сава пензија плус“.

Друштвото е во целосна сопственост на Позаваровалница Сава д.д. Љубљана (скратен назив: Сава Ре) и членка на Сава Осигурителната Групација.

Адресата на регистрираното седиште на Друштвото е:

Димче Мирчев бр.20
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Вработени

На 31 декември 2025 година Друштвото има 46 вработени (31 декември 2024: 46 вработени).

Надзорен одбор

Давид Бенедек – Претседател

Павел Гојкович – Член

Рок Мољк – Член

Ерол Хасан – Независен член до 26.09.2025 година

Силвана Мојсовска – Независен член од 27.09.2025 година

Управен одбор

Снежана Станковиќ Претседател

Петар Талески Член до 31.12.2025

Татјана Бојковска Член

Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

2. Основа за составување на финансиските извештаи

2.1. Основа за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Основните сметководствени политики применети при составување на финансиските извештаи се наведени во понатамошниот текст и истите се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

Основа за составување на финансиските извештаи

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва, Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи на пензиското друштво донесен од Агенцијата за супервизија на капитално финансирано осигурување (МАПАС) и Правилникот за водење сметководство и важечката сметководствена регулатива во Република С. Македонија, земајќи го во предвид обезбедувањето на доследна и правилна примена на Меѓународните стандарди за финансиско известување (во понатамошниот текст МСФИ), објавени со Правилникот за начинот на водење сметководство (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.75/24 и 274/24)

Финансиските извештаи се изготвени според методот на историска набавна вредност, освен за хартиите од вредност расположливи за продажба и финансиските средства кои се мерени по објективна вредност. Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари. Денарот претставува функционална валута на известување во Република Северна Македонија.

2.2. Објавени стандарди и толкувања кои се на сила во тековниот период

Во Службен весник, бр. 75/24, од 3 април 2024 година е објавен Нов Правилник за начинот на водење сметководство и негово дополнување на 30 декември 2024 година во службен весник бр. 274/24. Новиот Правилник и дополнувањето влегоа во сила наредниот ден од денот на објавувањето, а започнаа да се применуваат од 1 јануари 2025 година, освен за ИФРС17 и ИФРС9, кои ќе се применуваат од 01.01.2028 година.

Со денот на отпочнувањето на примената на овој Правилник 1 Јануари 2025 година престанува да важи актуелниот Правилник за водење сметководство („Службен весник“, бр. 159/09, 164/10 и 107/11)

2.3. Сметководствени политики

Основните сметководствени политики применети при составување на финансиските извештаи се наведени во понатамошниот текст.

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

А Трансакции со странска валута

Деловните промени во странска валута се искажуваат според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на Билансот на состојба. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почетокот на периодот, корегирани за ефективна камата и плаќања во текот на периодот, и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот. Курсните разлики произлезени од превреднување се признаваат во Билансот на успех.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра (ЕУР). Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2025 и 31 декември 2024 година беа како што следи:

Девизен курс:	31 Декември 2025	31 Декември 2024
	МКД	МКД
ЕУР	61,4950	61,4950
УСД	52,3050	58,8807

Б Нетирање на финансиски инструменти

Финансиските средства и обврски се нетираат и нивната нето вредност се прикажува во Билансот на состојба на нето основа, доколку постојат законски применливи права за нетирање и можност за прикажување на нето основа.

В Приходи од управување со задолжителен и доброволен пензиски фонд

Друштвото остварува приходи од управување со задолжителен и доброволен пензиски фонд по следните основи:

Надоместок од придонеси кој се пресметува како % од уплатените придонеси на секоја индивидуална сметка и на секоја индивидуална потсметка на посебната сметка пред тие да бидат претворени во сметководствени единици на *задолжителниот фонд*, односно како % од уплатените придонеси на секоја индивидуална и професионална сметка пред тие да бидат претворени во сметководствени единици на *доброволниот фонд*.

Надоместокот од придонеси, уплатени во *задолжителниот пензиски фонд* изнесува 1,7% (2024: 1,8%).

Во доброволниот фонд, процентот на надоместок од придонеси, за членовите со доброволна индивидуална сметка изнесува 2,5%, додека за членовите учесници во професионална пензиска шема изнесува најмногу 2,5% (2024: 2,5%).

Надоместок за управување кој се пресметува како % од нето средствата на задолжителниот, односно доброволниот пензиски фонд.

Надоместокот за управување со *задолжителен пензиски фонд*, на месечно ниво изнесува 0,03% (2024: 0,03%), од вредноста на нето средствата на задолжителниот фонд, додека во *доброволниот пензиски фонд*, процентот на надоместокот за управување, на месечно ниво, за

Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

членовите со доброволна индивидуална сметка изнесува 0,075%, додека за членовите учесници во професионална пензиска шема изнесува најмногу 0,075%.

Надоместок за премин

Број на денови	Износ на надоместок за премин од еден во друг задолжителен пензиски фонд
Број на денови ≤ 720	15 евра
Број на денови > 720	Не се плаќа надоместок за премин

Број на денови	Износ на надоместок за премин од еден во друг доброволен пензиски фонд
Број на денови ≤ 360	10 евра
Број на денови > 360	Не се плаќа надоместок за премин

Г Расходи од управување со задолжителен и доброволен фонд

Расходи за МАПАС

Друштвото е обврзано да плаќа надоместок на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) во висина од 0,7% (до 1.12.2025 год.) и 0,6% (од 2.12.2025 год.) од вкупните придонеси уплатени во *задолжителниот*, односно *доброволниот пензиски фонд*, управувани од страна на Друштвото (2024: 0,7%).

Расходи за Фондот на ПИОСМ

Друштвото е обврзано да плаќа месечен надоместок за Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Северна Македонија (ПИОСМ), во висина од 0,1%, од секој уплатен придонес во задолжителниот фонд (2024: 0,1%).

Расходи за чувар на имот

Друштвото избира единствен чувар на имот на кого ја доверува одговорноста за чување на средствата на пензиските фондови. Функцијата чувар на имот на пензиските фондови во 2025 година ја врши НЛБ Банка АД Скопје.

Надоместокот за чувар на имот се пресметува како % од вкупната вредност на имотот на задолжителниот, односно доброволниот пензиски фонд. Надоместокот кој го наплаќа чуварот на имот за задолжителниот пензиски фонд изнесува 0,024% за вредност на вкупниот имот над 1.000.000.000 ЕУР.

Надоместокот кој го наплаќа чуварот на имот за доброволниот пензиски фонд изнесува 0,06% од вредноста на вкупниот имот на доброволниот фонд.

Трошоци за трансакции

Трошоците за трансакции се трошоци кои согласно Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, во име на задолжителниот, односно доброволниот пензиски фонд, а за сметка на пензиското друштво ги плаќа пензиското друштво. Трошоците за трансакции, во најголема мера се однесуваат на активностите што ги врши суб чуварот (депозитарна институција која има дозвола издадена од надлежен орган во земја надвор од Република Северна Македонија и е овластена за таква дејност, согласно законите на државата каде се чуваат средствата на

Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

задолжителниот и доброволниот пензискиот фонд), а се поврзани со грижа за извршување на даночни обврски и трошоците за поврат на данок и/или други активности на суб чуварот поврзани со даночните обврски/права на пензискиот фонд.

Трошоци за маркетинг

Трошоците за маркетинг се трошоци поврзани со активности чија цел е зачленување или премин на членови од еден во друг пензиски фонд, рекламирање на карактеристиките на системот на капитално финансирано пензиско осигурување и особено на пензиското друштво.

Трошоците за маркетинг исто така опфаќаат и трошоци направени со цел обезбедување услуга и информација или објективно и навремено обезбедување податок поврзан со работењето на пензиското друштво, на сегашни или идни членови на задолжителниот, односно доброволниот пензискиот фонд, како и трошоците поврзани со известувањата кои се доставуваат до членовите на задолжителниот, односно доброволниот пензиски фонд.

Трошоци за агенти

Друштвото има овластени агенти – лица ангажирани по договор за дело чија активност е насочена кон привлекување на нови членови во задолжителниот односно доброволниот пензиски фонд. Трошоците за агенти опфаќаат трошоци направени за организирање и полагање на испит за стекнување на својство на агент, за упис во регистарот на агенти, за издавање и продолжување на дозволата на агент, надоместоци за склучени договори, трошоци за едукација на агентската мрежа и сл. Вреднувањето на агентската провизија се врши согласно Тарифникот за провизионирање на Друштвото, на месечна основа.

Почнувајќи од 01.01.2025 година, согласно измените на Правилникот за водење на сметководство и новиот Предлог-Правилник за форма и содржина на финансиските извештаи на пензиските друштва (објавен од МАПАС на 07.08.2025), Друштвото ќе ја примени целосно регулативата на МСФИ, вклучувајќи го и МСФИ 15 *Приходи од договори со купувачи*

Од Трошоците за агенти, само агентските провизии за склучување на договори, кои не би настанале доколку не беа склучени конкретни договори со клиенти, се капитализираат како средство (АВР) во групацискиот известувачки пакет согласно МСФИ 15 (параграфи 91–94).

Согласно **МСФИ 15, параграфи 91–94**, дополнителните трошоци за склучување на договори се признаваат како средство доколку:

- се директно поврзани со склучување на договор, односно не би се случиле доколку договорот не биде склучен (на пример, провизија од продажба)
- се очекува дека ќе бидат надоместени, и
- периодот на амортизација е подолг од една година.

Капитализираното средство ќе се амортизира систематски во периодот на очекуваната економска корист, кој за Друштвото е утврден на 10 години согласно Актуарска пресметка (МСФИ 15.99).

Тековно признавање од 2025 година

Од 01.01.2025 година, сите новонастанати агентски провизии ќе се капитализираат и амортизираат во согласност со политиката и МСФИ 15, а тековниот ефект ќе биде прикажан во Билансот на сеопфатна добивка преку амортизација на капитализираните трошоци.

Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Останати трошоци за управување со задолжителен и доброволен фонд

Овие трошоци ги опфаќаат трошоците за внес, корекција и поништување на договор за членство во Регистарот на членови, поднесоци и жалби до МАПАС, трошоците за спроведување на постапка за давање согласности од страна на МАПАС, трошоците за пристап кон информациониот систем на МАПАС и други трошоци поврзани со управување со фондовите.

Д Приходи и расходи од камати

Приходите и расходите по основ на камата се пресметани на сите каматоносни побарувања и обврски врз основа на законските прописи на Република Македонија или со договор помеѓу доверителот и должникот. Приходите и расходите од камати се признаваат сразмерно на времето на употреба на финансиските инструменти.

Приходите од камати се вреднуваат со употреба на методот на ефективна каматна стапка која што го зема во предвид ефективниот принос на средството. Ефективната каматната стапка се користи за дисконтирање на текот на идните парични примања во рамките на векот на употреба на средството и тоа на износ еднаков на почетната сметководствена вредност на средството. Трансакциските трошоци направени при стекнувањето на финансискиот инструмент, претставуваат составен дел на каматната стапка и се разграничуваат и признаваат како приход од камата во рамките на периодот на употреба на финансискиот инструмент. Дисконтот, како дел од амортизираната набавна вредност на вложувањата во ХВ се признава како компонента на приходот од камати.

Ѓ Финансиски средства

Друштвото ги вложува своите слободни парични средства во депозити и хартии од вредност, кои се дозволени согласно Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување.

Вложувањата во должнички хартии од вредност Друштвото може да ги класифицира во една од следниве категории на портфолија:

-  Вложувања во должнички хартии од вредност кои се чуваат за тргување
-  Вложувања во должнички хартии од вредност расположливи за продажба
-  Вложувања во должнички хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

Класификацијата, Друштвото задолжително ја врши при нивното стекнување/ купување и тоа според т.н „намера на менаџментот во поглед на нивната намена“ од што понатаму зависи и нивниот сметководствен третман.

Во должнички хартии од вредност кои се чуваат за тргување се распоредуваат оние ХВ кои се стекнати со намера да се тргува на краток рок и да се оствари добивка поради движење на цените на пазарот или дилерската маржа. Во ова портфолио се распоредуваат ХВ за кои постои активен пазар.

Во должнички хартии од вредност расположливи за продажба се распоредуваат оние ХВ за кои Друштвото во моментот на стекнувањето нема однапред јасна и цврста намера за какви цели ќе ги користи, односно дали со нив ќе тргува или ќе ги чува до доспевање.

Во должнички хартии од вредност кои се чуваат до доспевање се распоредуваат оние ХВ кои се со фиксни плаќања и фиксно доспевање, за коишто Друштвото има дефинитивна намера и можност да ги чува до доспевање.

Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Почетно вреднување

Почетното вреднување на должничките ХВ, без оглед на нивната класификација се врши според нивната набавна вредност (трошокот на набавка заедно со трансакциските трошоци при стекнувањето), којашто претставува објективна - фер вредност на дадениот надоместок. Исклучок од ова правило се ХВ од портфолиото за тргување, за коишто трансакциските трошоци не се вклучуваат во набавната вредност при почетното мерење, туку истите веднаш се признаваат како трошок на периодот во Билансот на успех.

Последователно вреднување

Последователното вреднување на должничките ХВ се разликува зависно од видот на нивната класификација.

Должничките ХВ кои се чуваат за тргување и ХВ расположливи за продажба, Друштвото последователно ги мери според нивната објективна - фер вредност, без било какво намалување за трансакциските трошоци кои можат да настанат при нивното продавање или отуѓување. Нивната објективна вредност претставува објавената котирана пазарна цена на активен пазар.

Доколку во моментот на вреднувањето таква цена нема, тогаш објективната вредност се одредува со употреба на техники за вреднување, чија цел е да се утврди која би била трансакциската цена на датумот на мерење, за размена под комерцијални услови. Со техниката на вреднување се одредува објективната вредност врз основа на параметри како што се каматните стапки и дисконтираните идни парични текови, при што се користат каматните стапки кои се тековно важечки за должнички инструменти под слични услови, и периодот на доспевање.

Должничките ХВ кои се чуваат до доспевање и депозитите, последователно се мерат според амортизираната набавна вредност со користење на методот на ефективната каматна стапка. Ефективната каматна стапка е стапка која ги дисконтира очекуваните идни парични приливи и одливи, вклучувајќи ги сите трансакциони трошоци.

Добивки или загуби од последователното мерење

Зависно од класификацијата се разликува и евиденцијата на добивките/загубите кои произлегуваат од промената на фер вредноста на должничките ХВ.

Кај ХВ за тргување, секоја добивка/загуба од промената на фер вредноста на ХВ, треба да се признае во Билансот на успех во периодот кога настанува и тоа како нереализирана добивка/загуба. Доколку во ова портфолио има ХВ во странска валута или деноминирани во странска валута, курсните разлики кои произлегуваат од последователното мерење, исто така се признаваат во Билансот на успех.

Добивките или загубите од промената во објективната вредност на ХВ расположливи за продажба (разлика помеѓу сметководствената амортизирана вредност и објективната вредност) треба да се признаат како нереализирани во останата сеопфатна добивка, во позицијата „Ревалоризациони резерви,“. Друштвото пресметува одложен данок на добивките или загубите од промена во објективната вредност, во висина на пропишаната стапка во Законот и евидентира одложени даночни обврски, во случај на евидентирани добивки од промена во објективна вредност, односно одложени даночни средства, во случај на евидентирани загуби.

Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Доколку во ова портфолио има ХВ во странска валута или деноминирани во странска валута, курсните разлики кои произлегуваат од последователното мерење се признаваат во Билансот на успех.

Кај ХВ кои се чуваат до доспевање при последователното мерење, преку процесот на амортизација на набавната вредност, се генерираат добивки/загуби во Билансот на успех – приходи/расходи од камати: купонска камата и амортизација на дисконтот/премијата.

Депризнавање на финансиските инструменти

Друштвото врши депризнавање на ХВ во случаите кога ја губи контролата над договорените права кои произлегуваат од нив, односно кога истите ќе ги продаде, кога истите ќе доспеат или на друг начин оттуѓат. Во моментот на депризнавање на ХВ расположиви за продажба (продажба, доспевање и сл), кумулативните нереализирани добивки/загуби кои претходно биле признаени во главницата се депризнаваат од капиталот и нето добивките/загубите се пренесуваат и признаваат во Билансот на успех како реализирани добивки/загуби. Во портфолиото до доспевање, ХВ се депризнаваат при доспевање на дел или целосно доспевање на главницата.

Оштетување на финансиските инструменти

Друштвото е должно најмалку еднаш годишно да проверува, дали постојат објективни докази за оштетување на вредноста на должничките ХВ. Друштвото признава загуба поради оштетување кај ХВ, доколку нивната сметководствена вредност е поголема од нивниот проценет надоместлив износ. Како надоместлив износ се зема повисокиот износ помеѓу пазарната вредност намалена за трошоците на продажба и употребната вредност - сегашна вредност на проценети идни парични текови, дисконтирани со првобитната ефективна каматна стапка на инструментот.

Загубата поради оштетување се признава како расход во Билансот на успех. Кај ХВ расположливи за продажба износот на загубата поради оштетување претставува кумулативната загуба која што била признаена во капиталот, односно разликата помеѓу почетната набавна вредност и тековната објективна вредност на ХВ. Кај финансиските инструменти кои се чуваат до доспевање, загубата поради оштетување се вреднува како разлика помеѓу поголемата од сметководствената вредност и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со ефективната каматна стапка.

Фактори/индикатори за постоење на оштетување се:

-  значајна финансиска потешкотија на издавачот на финансискиот инструмент или должникот;
-  фактичко прекршување на договорот, како што е неплаќање или доцнење на плаќањата на главницата и каматата;
-  голема веројатност дека должникот ќе влезе во стечајна постапка или во друг вид на финансиска реорганизација;
-  исчезнување на активен пазар за финансиското средство поради финансиски потешкотии;
-  значително и продолжено намалување на објективната вредност под набавната.

Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Друштвото на секој датум на известување проверува дали сè уште постојат факторите кои довеле до признавање на загуба поради оштетување кај ХВ и доколку утврди дека истите повеќе не постојат, се врши анулирање/ослободување на претходно признаениот износ на загуба.

Е Краткорочни побарувања

Краткорочните побарувања се состојат од: побарувања по основ на надоместок од придонеси и надоместок од управување, побарувањата од поврзани субјекти, побарувања по основ на заеми, побарувања по доспеани камати на орочени депозити и хартии од вредност, побарувања од државата по основ на даноци, придонеси и други давачки, побарувања од вработените и други побарувања. Побарувањата се признаваат во моментот кога Друштвото ќе стане странка на договорен однос на датумот на склучената трансакција, на датумот на испорачување на средството или извршување на услуги. Друштвото вообичаено, краткорочните побарувања почетно ги мери по амортизирана вредност, а ги зголемува за камата само доколку тоа е предвидено со договор, односно одлука за исплата.

Ж Материјални и нематеријални средства

Материјалните средства се признаваат како средства во Извештајот за финансиска состојба, само доколку е веројатно дека идните економски користи кои се поврзани со средствата ќе претставуваат прилив за Друштвото и нивната набавна вредност може веродостојно да се измери, и тоа во моментот кога на Друштвото му се пренесени сите ризици и користи од нивното користење за деловни цели.

Нематеријалните средства се признаваат како средства на денот на нивното стекнување, доколку се очекуваат идни економски користи од нивната употреба, доколку набавната вредност на средствата може веродостојно да се измери, имаат сопствен идентитет препознатлив од целината на средствата и се контролирани од страна на Друштвото.

Друштвото ги евидентира материјалните и нематеријалните вложувања според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба поради оштетување. Намалувањето на материјалните и нематеријалните вложувања произлегува од продажбите, расходувањата и пресметаната тековна амортизација.

Последователните издатоци се капитализираат во сметководствената вредност на средствата, само тогаш кога истите ги зголемуваат идните економски користи на тие средства и ја подобруваат состојбата на средствата (се продолжува корисниот век, се зголемува капацитетот, се подобрува квалитетот на производите и услугите, се намалуваат трошоците и сл).

Друштвото на секој датум на Билансот на состојба, врши проценка дали постојат докази за оштетување на материјалните и нематеријалните средства (пазарната вредност на средството се намалила повеќе од очекуваното, се намалил периодот на употреба или корисноста на средството, постои физичка или технолошка застареност и сл). Средствата се оштетени доколку сметководствената вредност е поголема од проценетиот надоместлив износ.

Капиталните добивки или загуби кои произлегуваат од овие трансакции се прикажуваат во Билансот на успех. Амортизацијата на материјалните и нематеријалните вложувања се пресметува според праволиниска метода и се распределува врз системска основа за време на најдобрата проценка на корисниот век на употреба.

Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Стапките на амортизација се така одредени да вредноста на материјалните и нематеријалните средства се распоредува во трошоци во проценетиот период на неговата корисност.

Применетите годишни стапки на амортизација, според проценетиот период на корисност се следните:

Моторни возила	25%
Мебел и канцелариска опрема	20%
Компјутерска опрема	25%
Останата опрема	10%
Нематеријални средства	20%

3 Парични средства и парични еквиваленти

Класификација

Паричните средства на Друштвото ги опфаќаат:

-  парите во благајната (денарска и девизна);
-  трансакциска сметка на Друштвото (денарска и девизна);
-  депозити по видување;
-  издвоените парични средства (бизнис кредитни картички).

Паричните еквиваленти се краткорочни високо ликвидни вложувања, кои можат брзо да се конвертираат во парични средства и кои се предмет на безначаен ризик од промената на нивната вредност.

Како парични еквиваленти се класифицираат и депозити кои се краткорочни и со кои Друштвото има можност за слободни уплати и повлекување на средствата и кои ги користи за управување со ликвидноста.

S Трошоци за користи на вработените

Трошоците за користи на вработените се состојат од:

-  Трошоци за краткорочни користи: плати и социјални придонеси, платени отсуства, платени годишни одмори, регрес за годишен одмор, новогодишен надомест, доброволно здравствено осигурување, немонетарни користи (здравствена заштита, осигурување и сл) и други примања по договори за вработување.
-  Долгорочни користи: јубилејни награди, отпремнина за одење во пензија и надомест во доброволен пензиски фонд.

Краткорочните користи се вреднуваат по недисконтиран износ, кој се очекува да биде платен врз основа на работен однос.

Долгорочните користи се вреднуваат според сегашната вредност на дефинираните користи на датумот на Биланс на состојба. Долгорочните користи се очекува да бидат измирени во период подолг од 12 месеци по датумот на известување. Повторните мерења кај резервирањата за

Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

јубилејни награди, кои произлегуваат од актуарска добивка или загуба, освен износите вклучени во нето камати, се признаваат во Билансот на успех. Повторните мерења кај резервирањата за пензии, кои произлегуваат од актуарска добивка или загуба, освен износите вклучени во нето камати, се признаваат во капиталот.

И Финансиски обврски

Во краткорочни финансиски обврски, Друштвото ги класифицира сите обврски чиј рок на доспевање е до 12 месеци, а во долгорочни финансиски обврски сите обврски чиј рок на доспевање е подолг од 12 месеци.

Друштвото ги признава финансиските обврски како ставка во Билансот на состојба тогаш кога е веројатно дека ќе има одлив на средства кој може веродостојно да се измери. Финансиските обврски се евидентираат по номинална вредност врз основа на соодветен сметководствен документ (фактура, договор, пресметка), согласно законските прописи и согласно Одлуките на Друштвото.

Ј. Данок на добивка

Основа за пресметување на данокот е добивката утврдена како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник, во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди и искажана во Билансот на успех.

Основата се зголемува за непризнаените расходи за даночни цели и помалку искажаните приходи за даночни цели. Законот за данокот на добивка како даночно непризнаени ги дефинира оние расходи кои не се во функција на дејноста на субјектот, односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на таа дејност (подароци, репрезентација, премии за менаџерско осигурување, исплатени надоместоци на трошоци од работен однос над утврдените износи, трошоци за амортизација која е повисока од амортизацијата пресметна по стапки над пропишаните во Номенклатурата на средствата за амортизација, трошоци за месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон, уплати на придонеси за доброволно пензиско осигурување над висината утврдена со закон и сл.).

Даночната основа се намалува за износот на извршените вложувања од добивката од претходната година (реинвестирана добивка). Под реинвестирана добивка се подразбираат извршените инвестициски вложувања од добивката за развојни цели, односно вложувањата заради проширување на дејноста на даночниот обврзник во материјални средства (недвижности, постројки и опрема, освен патнички автомобили, мебел, теписи, бела техника, уметнички дела од ликовната и применета уметност) и нематеријали средства (компјутерски софтвер и патенти).

Даночен период за кој се утврдува данокот на добивка е една календарска година, а обврзник за пресметување и плаќање на данокот е секое правно лице- резидент на Република Северна Македонија кој остварува добивка од вршењето на дејноста во земјата и странство. Стапката на данокот на добивка изнесува 10%.

Заради привремените разлики помеѓу вредностите кои се користат како основа заради оданочување и сметководствените вредности на средствата и обврските заради финансиско известување се пресметува одложен данок. Тековната важечка даночна стапка е користена за утврдување на одложениот данок на добивка.

Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

К. Закон за минимален глобален данок на добивка

Данокот ги опфаќа матичните компании (компани – мајки) и нивните поврзани субјекти (компани ќерки) во рамките на:

-  групи на мултинационални компании и
-  големи домашни групи

кои на консолидирана основа оствариле повеќе од 750 милиони евра приходи во најмалку две од претходните четири години.

Минималното ефективно оданочување на добивката на МНК (мултинационални компании) и големи домашни групи се обезбедува со примена на следните правила за плаќање на дополнителен данок:

1. Правило за утврдување на квалификуван домашен дополнителен данок (Qualified Domestic Top-up Tax-QDMTT). Данокот се плаќа за вишокот добивка на сите составни субјекти кои подлежат на ниска даночна стапка и се наоѓаат во Македонија,
2. Правило за вклучување на добивката (Income Inclusion Rule-IIR). Матичната компанија на МНК или на големата домашна група го пресметува и плаќа својот доделен дел од дополнителниот данок во однос на составните субјекти на групата кои подлежат на ниска даночна стапка
3. Правило за помалку оданочена добивка (Undertaxed Payment Rule-UTPR). Составен субјект на МНК подлежи на дополнителен данок еднаков на неговиот дел од дополнителниот данок што не бил наплатен врз основа на правилото за вклучување на добивката за составни субјекти на групата кои подлежат на ниска даночна стапка.

Со примената на горенаведените правила се утврдува висината на дополнителниот данок што треба да го платат субјектите, со што се обезбедува ефективно оданочување на добивката да изнесува најмалку 15%.

Пријавата на информации за дополнителниот данок и сите релевантни известувања се поднесуваат до Управата за јавни приходи најдоцна 15 месеци по истекот на последниот ден од фискалната година по пат пренос на податоци во електронска форма.

Л Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од 21.200 обични акции и изнесува 130.001 илјади МКД (31 декември 2023 130.001 илјади МКД). Акционерскиот капитал е целосно уплатен во паричен износ.

Љ Законски резерви

Согласно законот за трговски Друштва, Друштвото е обврзано да издвојува законска резерва во износ од 5% од остварената годишна добивка, сè додека законските резерви не достигнат износ од 1/10 од основачкиот капитал на Друштвото. На 31 декември 2025 година задолжителната резерва на Друштвото го има достигнато износот од 1/10 основачкиот капитал.

М Наеми

Идентификација на Договор за наем, Друштвото врши врз основа на Барањата на стандардот МСФИ16, кој го дефинира Наемот како Договор или дел од Договор кој го пренесува правото

Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

да се контролира употребата на одредено средство за одреден временски период, во замена на надоместок.

Почетно признавање

Обврска за наем се признава по сегашната вредност на идните плаќања за наем, дисконтирани со користење на инкрементална каматна стапка (освен ако каматната стапка е наведена во Договорот за наем). Доколку каматната стапка е наведена во Договорот за наем, Друштвото ја користи оваа стапка, за дисконтирање на идните плаќања за наем, без данок. Друштвото ќе признае Право на користење на средство, на почетокот на наемот.

Последователно признавање

Амортизацијата и трошокот за камата, се признаваат како трошок на месечна основа. Правото на користење на средство се води по набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и обезвреднување.

Врз основа на добиена фактура од наемодавателот, Друштвото ќе признае краткорочна обврска кон наемодавателот и ќе ја затвори обврската.

Трошоците за одржување се признаваат во Билансот на успех.

Друштвото може да избере да не ги применува претходните барања кај:

- краткорочни лизинг договори и
- лизинг договори кај кои основното средство има мала вредност.

Во тој случај Друштвото ги признава плаќањата за наем како расходи на праволиниска основа за времетраењето на наемот или на друга систематска основа, доколку таа основа подобро го прикажува начинот на корист која ја има Друштвото од средството.

Премин кон МСФИ16

Преминот кон МСФИ16 е на 01 Јануари 2025 година. Друштвото ќе признае обврска за наем, на датумот на почетната примена. Обврската за наем на постоечките наеми, ќе се мери по сегашна вредност на преостанатите плаќања за наем, дисконтирани по инкременталната каматна стапка. Во исто време, Друштвото ќе признае средство со право на користење, чија вредност е зголемена за направените трошоци за адаптација на просторот.

Преминот кон МСФИ16 е направен со избор на ретроактивен метод

Побарувања и обврски

31 декември 2025

**31 декември
2024**

Долгорочна обврска за недвижен имот
(МСФИ 16)

65.136

-

Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Н Останати резерви

Согласно Законот за данок на добивка, даночната основа може да се намали за износот на инвестициите во материјални и нематеријални средства, пропишани во Законот. За да може да се искористи даночното ослободување, Друштвото мора да издвои дел од добивката од претходната година во износ кој се очекува да биде инвестиран во материјални и нематеријални средства во тековната година.

Њ Резервирања

Резервирањата се признаваат кога има сегашна законска или договорена обврска како резултат на минати настани, кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства за да се подмири обврската и кога може да биде направена реална проценка на износот. Резервирањата се утврдуваат преку дисконтирање на очекувани идни парични текови користејќи стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни претпоставки за временската вредност на парите и ризиците поврзани со обврската. Резервирањата се состојат од резервирања за јубилејни награди, отпремнина за пензионирање и за неискоростени денови од годишен одмор.

3. Управување со ризици

Активностите на Друштвото се изложени на различни видови ризици и заради тоа се потребни различни анализи, евалуации, прифаќање и раководење на одредено ниво на ризик. Целта на Друштвото е да постигне оптималност помеѓу ризикот и приносот и да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти за финансискиот резултат на Друштвото.

Политиките за управување со ризик се дизајнирани на тој начин да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да воспоставуваат соодветни ризични лимити и контроли. Друштвото често ги ревидира политиките за управување со кредитен, пазарен, ликвидносен и оперативен ризик.

А Кредитен ризик

Управувањето со кредитен ризик во најголема мера е законски регулирано со ограничување на вложувањата на Друштвото во банкарски депозити и должнички хартии од вредност чиј издавач е Република Северна Македонија.

Кредитниот ризик претставува веројатност дека издавачот на должничките инструменти и депозитите нема да биде во можност целосно или делумно да ги измири обврските во роковите на достасување.

Друштвото управува со кредитниот ризик на тој начин што ги вложува слободните парични средства само во законски дозволени инструменти.

Основни критериуми за избор на одделни видови инструменти се следните:

Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

- Должнички инструменти: стапка на принос до доспевање (YTM), валута, траење и рок до доспевање.
- Депозити во банки:
 - ❖ Критериуми за избор на банка: се користат лимитите на изложеност кон поединечни банки, кои се утврдени врз основа на интересен модел за класификација на квалитет на банки, а во функција на управување со кредитниот ризик.
 - ❖ Критериуми за избор на конкретен депозитен аранжман: стапка на принос – каматна стапка, вид на каматна стапка (фиксна или варијабилна), валута, рок до доспевање, посебни клаузули во договорот и сл.

При избор на инструмент, особено се има предвид валутата на инструментот, за што изборот се врши согласно направената анализа на односот меѓу:

- каматните стапки на инструментите во денари и евра и
- валутниот ризик, кој произлегува од оценката на веројатноста за промена во курсот на денарот и кој би резултирал во намалување на главнината на Друштвото под законски минималната главнина изразена во евра.

Кредитниот ризик кај вложувањата во депозити, Друштвото го следи преку постојана анализа на способноста на банките да ги исполнат обврските кон Друштвото кои произлегуваат од договорот помеѓу договорените страни.

Раководството на Друштвото е на став дека со законските ограничувања и определбата да се чуваат сопственичките хартии од вредност, со можност за нивно оттуѓување кога за тоа ќе се јави потреба, може да управува со кредитниот ризик кај хартиите од вредност.

Со оглед на квалитетот на пласираните средства, раководството на Друштвото не очекува некоја од договорените страни да не ги исполни обврските.

На денот на составување на Билансот на состојба, концентрацијата на кредитниот ризик е претставена преку депозити со рок на доспевање до 3 месеци во Алта Банка АД Битола, Прокредит Банка АД Скопје и Силк Роад Банка АД Скопје како и преку државни обврзници и записи.

A.1. Максимална изложеност на кредитен ризик пред давање колатерал или други кредитни зголемувања

	<u>31 декември 2025</u>	<u>31 декември 2024</u>
Пласмани во банки - депозити	57.500	106.000
Хартии од вредност		
- Должнички инструменти	779.075	690.827
	<u>836.575</u>	<u>796.827</u>

Раководството е убедено во неговата способност да води контрола и да одржува минимална изложеност на кредитен ризик на Друштвото, која произлегува од портфолиото на депозити и вложувања во хартии од вредност.

Сава пензиско друштво а.д. Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025**

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

А.2. Анализа на финансиските инструменти според видот на каматната стапка

	Фиксна каматна стапка	Варијабилна каматна стапка	Вкупно
Пласмани во банки – Хартии од вредност	106.000	-	106.000
❖ Должнички	690.827	-	690.827
Вкупно 31 декември 2024	796.827	-	796.827
Пласмани во банки – Хартии од вредност	57.500	-	57.500
❖ Должнички	779.075	-	779.075
Вкупно 31 декември 2025	836.575	-	836.575

А.3. Депозити и хартии од вредност

Депозитите и хартиите од вредност се дадени подолу:

	31 декември 2025		31 декември 2024	
	Хартии од вредност	Депозити во банки	Хартии од вредност	Депозити во банки
Ниту се достасани ниту оштетени	779.075	57.500	690.827	106.000
Нето	779.075	57.500	690.827	106.000

За целите на следење на кредитниот ризик, Друштвото ги анализира Депозитите врз основа на категоризација на банките која ја врши Народната банка на Република Северна Македонија. Според категоризацијата, големи банки се банки со вкупна актива над 55,55 милијарди МКД, средни банки се банки со вкупна актива од 13,8 милијарди МКД до 55,55 милијарди МКД и мали банки се банки со вкупна актива помала од 13,8 милијарди МКД.

Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Друштвото има вложувања во депозити во големи, средни и мали банки како што е прикажано долу:

	31 декември 2025	31 декември 2024
Депозити во големи банки	-	60.000
Депозити во средни банки	30.000	15.000
Депозити во мали банки	27.500	31.000
	57.500	106.000

А.4. Должнички инструменти

Издавач на должничките инструменти е Република Северна Македонија. На следнава табела е дадена анализа на должничките инструменти според нивниот издавач:

31 декември 2024	Обврзници	Вкупно
Република Северна Македонија	690.827	690.827
Вкупно	690.827	690.827
31 декември 2025	Обврзници	Вкупно
Република Северна Македонија	779.075	779.075
Вкупно	779.075	779.075

Издавачот на должничките инструменти има ББ+ кредитен рејтинг за долгорочно задолжување според Fitch рејтинг агенцијата. (2024: ББ+ кредитен рејтинг за долгорочно задолжување според Fitch рејтинг агенцијата)

А.5. Објективна вредност

Друштвото има финансиски средства кои вклучуваат парични средства и парични еквиваленти, депозити, должнички хартии од вредност расположливи за продажба и чувани до доспевање, како и останати побарувања. Друштвото има финансиски обврски кои вклучуваат обврски кон добавувачи и други обврски.

Објективните вредности на овие финансиски инструменти не се материјално различни од нивната сметководствена вредност. Прикажаните вредности на паричните средства и парични еквиваленти, останатите побарувања, обврските кон добавувачи и останати обврски не се материјално различни од нивната објективна вредност како резултат на нивниот краток рок на достасување.

Должничките хартии од вредност расположливи за продажба се водат по објективна вредност со промени во објективна вредност евидентирани во капиталот. Поради тоа нивната сметководствена вредност е еднаква на нивната објективна вредност. Депозитите и хартиите од

Сава пензиско друштво а.д. Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025**

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

вредност кои се чуваат до доспевање имаат каматна стапка која е приближна на пазарната каматна стапка.

Финансиските инструменти, мерени по објективна вредност, се прикажани во следните нивоа на хиерархија, врз основа на начинот на одредување на објективната вредност. Ниво 1 – Државни обврзници кои имаат објективна вредност и активен пазар и Ниво 2 – објективната вредност се одредува врз основа на пазарни претпоставки. Во ниво 1 се класификувани обврзници за денационализација и Еврообврзница. Во ниво 2 се класификувани континуирани обврзници, кои немаат активен пазар. Овие обврзници имаат котација на Македонска берза, но интерес за тргување со овие обврзници нема или е незначително. Објективната вредност на овие инструменти е проценета врз основа на параметри како што се каматните стапки и дисконтираните идни парични текови користејќи ги стапките кои се тековно важечки за должнички инструменти под слични услови, кредитниот ризик и периодот на доспевање.

31 декември 2024	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Должнички инструменти - Државни обврзници	253.638	182.043	-	435.681
Вкупно	253.638	182.043	-	435.681
31 декември 2025	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Должнички инструменти - Државни обврзници	259.756	168.329		428.085
Вкупно	259.756	168.329		428.085

Сава пензиско друштво а.д. Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025**

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

А.6. Финансиски инструменти кои не се мерени по објективна вредност

Депозитите и хартиите од вредност кои се чуваат до доспевање имаат каматна стапка која е приближна на пазарната каматна стапка.

Подолу и приказ на сметководствената и објективната вредност на финансиски средства и обврски кои не се мерени според објективна вредност.

31 декември 2024	Сметководствена вредност	Објективна вредност
Парични средства и парични еквиваленти	47.653	47.653
Дадени кредити депозити кауции	60.000	60.000
ХВ кои се чуваат до доспевање	255.145	256.855
Останати финансиски побарувања	-	-
Вкупно финансиски средства	362.798	364.508
Тековни финансиски обврски	-	-
Вкупно финансиски обврски	-	-
31 декември 2025	Сметководствена вредност	Објективна вредност
Парични средства и парични еквиваленти	58.274	58.274
Дадени кредити депозити кауции	-	-
ХВ кои се чуваат до доспевање	350.990	361.316
Останати финансиски побарувања	74	74
Вкупно финансиски средства	409.338	419.664
Тековни финансиски обврски	1.197	1.197
Вкупно финансиски обврски	1.197	1.197

Сава пензиско друштво а.д. Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025**

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

А.7. Концентрација на ризикот на финансиските средства со кредитна Изложеност**(а) Географски регион**

Следнава табела ја анализира кредитната изложеност по географски региони.

	Држави од ЕУ	Европски држави кои не се членки на ЕУ	Република Северна Македонија	Вкупно
Пласмани во банки - депозити	-	-	106.000	106.000
Хартии од вредност - должнички инструменти	-	-	690.827	690.827
Парични средства и еквиваленти			1.653	1.653
31 декември 2024	-	-	798.480	798.480
Пласмани во банки - депозити	-	-	57.500	57.500
Хартии од вредност - должнички инструменти	-	-	779.075	779.075
Парични средства и еквиваленти			774	774
31 декември 2025			837.349	837.349

Б Пазарен ризик

Пазарен ризик е ризикот дека промените во пазарните цени, како промена во каматните стапки, промена во цените на капиталот и девизните курсеви ќе влијаат на приходите на Друштвото или на вредноста на поседуваните финансиски инструменти. Друштвото ги проценува пазарните ризици и максималните загуби кои можат да се очекуваат, а кои се базираат на претпоставки за различни промени на пазарните услови. Раководството на Друштвото поставува граници за ризикот кој што може да се прифати и којшто редовно се следи.

Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Б1 Валутен ризик

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакции во странска валута. Изложеноста на валутен ризик, во најголема мера произлегува од вложувањата во финансиски инструменти, поточно должнички хартии од вредност, и се манифестира преку влијание на вредноста на хартиите од вредност деноминирани во странска валута кои се чуваат во портфолиото расположиви за продажба. Друштвото го следи и управува со валутниот ризик преку месечна анализа на портфолиото на Друштвото.

На 31 декември 2025 година, Друштвото има средства и обврски искажани во ЕУР и тоа:

- државни обврзници во ЕУР или деноминирани во ЕУР во износ од 5.951 илјади ЕУР вклучени во позицијата: Финансиски средства расположливи за продажба,
- државни обврзници во ЕУР или деноминирани во ЕУР во износ од 4.292 илјади ЕУР вклучени во позицијата: Финансиски средства кои се чуваат до доспевање,
- недоспеани камати на државни обврзници во износ од 171 илјади ЕУР вклучени во позицијата: Пресметани приходи што не можеле да бидат фактурирани,
- Побарувања за дадени аванси во странство во износ од 1,6 илјада ЕУР, вклучени во позицијата Останати побарувања,
- одложени даночни средства во износ од 11 илјади ЕУР, вклучени во позицијата Одложени даночни средства,
- девизна сметка во износ од 0,5 илјади ЕУР, вклучена во позицијата: Парични средства и парични еквиваленти,
- Обврски за одложен данок, во износ од 19 илјади ЕУР, вклучени во позицијата Долгорочни обврски,
- Обврски спрема вработени за службени патувања во странство, во износ од 2 илјади ЕУР, вклучени во позицијата Обврски спрема вработените,
- Обврски кон добавувачи во странство во износ од 1,5 илјади ЕУР, вклучени во позицијата Обврски кон добавувачи во странство,
- Долгорочна обврска за наем на деловен објект ИФРС16 во износ од 1.059 илјади ЕУР, вклучени во позицијата Долгорочни обврски.

На 31 декември ако курсот зајакне/ослабне за 0,3% во однос на ЕУР, а останатите променливи останат исти, капиталот на Друштвото ќе се зголеми/намали за околу 1,7 милиони МКД, најмногу како резултат на курсните разлики на државни обврзници.

Б2 Каматен ризик

Ризикот од промена на каматните стапки е застапен кај активата на Друштвото, поточно кај вложувањата во депозити и хартии од вредност, наспроти пасивата каде во досегашното работење нема каматоносни обврски, или истите се незначителни.

Друштвото управува со каматниот ризик преку следење на трендовите на каматните стапки, пресметка и следење на просечните каматни стапки, проценка на идните движења на каматните стапки, адекватно структурирање на инвестирањата на слободните парични средства и склучување на договори со фиксни приноси.

Друштвото го следи каматниот ризик кај финансиските инструменти врз основа на месечните информации за структурата на портфолиото од аспект на висината на каматната стапка, видот на

Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

каматната стапка (фиксна/варијабилна), видот на издавачот (поврзани/ неповрзани субјекти) како и просечната каматна стапка.

На 31 декември 2025 година, Друштвото нема каматоносни обврски, додека каматоносната актива се состои од државни обврзници со фиксна ефективна каматна стапка и флексибилни депозити со фиксна каматна стапка.

Просечната каматна стапка на депозитите на 31 декември 2025 изнесува 3,29%, (2024; 3,93%)

Учеството на депозитите со фиксна каматна стапка во вкупните депозити заклучно со 31 декември 2025 е 100%, (2024; 100%)

БЗ Ценовен ризик

Друштвото е изложено на ценовен ризик поради промена на објективната вредност на должничките хартии од вредност – државни обврзници класифицирани во портфолиото расположливи за продажба. Ефектот од промената на објективната вредност директно не влијае на резултатот од тековното работење.

За управување со ризикот од промена на цената на инвестициите во должнички инструменти Друштвото го диверзифицира своето портфолио.

Ако цените на должничките хартии од вредност, се зголемат/намалат за 2% на 31 декември 2025 година, а сите други варијабли останат исти, капиталот на Друштвото ќе се зголеми/намали за околу 8 милиони МКД (2024; 7 милиони). Нето ефектот од превреднувањето на обврзниците на Друштвото во AFS портфолио кои немаат пазарна цена од почетокот на годината е зголемена вредност за 3,4 милиони МКД, (2024; 7 милиони).

В Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик претставува веројатност од случување на негативни настани кои ќе доведат до неможност Друштвото да ги исполнува достасаните обврски.

Друштвото има воспоставено постапка за управување со ликвидносниот ризик на месечно ниво и известува за месечната и кварталната ликвидносна позиција. Одржувањето на соодветно ниво на ликвидни средства е под влијание и на законските барања, односно барањата на регулаторот за одржување на задолжителни ликвидни средства во износ утврден како % од главнината на Друштвото.

Во досегашното работење Друштвото било во можност да ги подмири сите доспеани обврски. Сите финансиски обврски на Друштвото доспеваат во рок од една година по 31 декември 2025, освен обврските по основ на долгорочни резервирања за бенефити на вработени.

Г Оперативен ризик

Оперативниот ризик е специфичен вид на ризик кој што настанува заради недостатоци или грешки при делувањето на внатрешните процеси, системи, луѓе или заради надворешни настани. Управувањето со оперативниот ризик е регулирано со Политиката за управување со ризици на Сава пензиско друштво а.д. Скопје и со Методологијата за управување со ризици на Сава пензиско друштво а.д. Скопје, каде е пропишана постапката за идентификација, оценка, следење и совладување на оперативни ризици, стратешки ризици и финансиски

Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

ризици, како и евиденција и известување за несакани настани од кои произлегуваат оперативни ризици во работењето на Друштвото.

Како дел од процесот за управување со ризици, Друштвото спроведува кампања за оцена на ризици и внатрешни контроли. Реализацијата на кампања за оцена на ризици на Друштво се извршува два пати годишно при што сопствениците на ризик и оценувачите даваат своја оценка за идентификуваните ризици и внатрешни контроли, и за истите се предлагаат мерки за контрола и намалување на ризик.

Редовно се спроведува процес за пријава на реализирани несакани настани и се предлагаат контролни механизми за митигација на идентификуваните ризици. Се спроведуваат обуки за вработени за да се запознаат со процесот на управување со ризици на Друштвото.

Д Управување со капитал

Политиката на Друштвото е да одржува стабилност на капиталната база со цел да се задоволат законските барања, да се задржи довербата на пазарот и да се одржи идниот развој на бизнисот.

Според законските барања, капиталот на Друштвото треба да изнесува најмалку 10 милиони ЕУР, од моментот кога средствата на двата фонда со кои управува ќе надминат 900 милиони ЕУР. На 31.12.2025 година, вредноста на двата фонда изнесува ЕУР 1.355 милиони, а капиталот на Друштвото, во износ од ЕУР 14,8 милиони е повисок од законски минималниот (ЕУР 10 милиони), за 4,8 милиони ЕУР.

4. Проценки при примена на сметководствените политики

Друштвото врши проценки и претпоставки кои влијаат на презентираниите износи на средствата и обврските. Друштвото врши резервирања на трошоци кои се однесуваат на тековната година кои земајќи ги во предвид искуството од минатото, очекувањата за идните настани и влијанието на други фактори, се верува дека се разумни.

Информациите во врска со расудувањето направени од страна на менаџментот и критичните проценки во примената на сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија кои имаат значајно влијание на финансиските извештаи се прикажани во следниве белешки:

Сава пензиско друштво а.д. Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025**

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

5. Приходи од управување со задолжителен/доброволен фонд

	Задолжителен фонд 31 декември 2025	Задолжителен фонд 31 декември 2024
Приходи од надоместок од придонеси	124.832	119.058
Приходи од надоместок за управување	270.087	234.503
Приходи од надоместок за премин	6	5
	394.925	353.566

	Доброволен фонд 31 декември 2025	Доброволен фонд 31 декември 2024
Приходи од надоместок од придонеси	6.444	5.443
Приходи од надоместок за управување	20.090	17.359
Приходи од надоместок за премин	-	1
	26.534	22.803

6. Расходи од управување со задолжителен/доброволен фонд

	Задолжителен фонд 31 декември 2025	Задолжителен фонд 31 декември 2024
Расходи за МАПАС	50.657	46.314
Расходи за чуварот на имот	18.044	15.812
Расходи за Фондот на ПИОСМ	6.513	6.372
Трошоци за трансакции	27	5
Трошоци за маркетинг	19.458	20.049
Трошоци за агенти	757	4.870
Останати трошоци за управување со фондот	1.359	1.187
	96.815	94.609

Сава пензиско друштво а.д. Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025**

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

	Доброволен фонд 31 декември 2025	Доброволен фонд 31 декември 2024
Расходи за МАПАС	1.922	1.677
Расходи за чуварот на имот	1.343	2.208
Трошоци за трансакции	27	0
Трошоци за маркетинг	1.079	1.260
Трошоци за агенти	1.002	6.682
Останати трошоци за управување со фондот	90	76
	5.463	11.902

7. Трошоци за сировини и други материјали

	31 декември 2025	31 декември 2024
Потрошени сировини и материјали	507	627
Потрошена енергија	1.432	2.098
Потрошени резервни делови и ситен инвентар	76	32
	2.015	2.757

8. Трошоци за услуги

	31 декември 2025	31 декември 2024
Поштенски, телефонски и интернет услуги	3.340	3.127
Услуги за одржување и заштита	9.344	7.772
Наемнини	5.476	12.061
Останати услуги	308	802
	18.468	23.762

Сава пензиско друштво а.д. Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025**

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

9. Плати и надоместоци на плата и останати трошоци за вработените

	31 декември 2025	31 декември 2024
Трошоци за плати	69.616	66.751
Регрес за годишен одмор	2.500	2.133
Новогодишен надомест	2.055	1.800
Други лични примања по менаџерски договори	442	405
Трошоци за службени патувања	2.700	2.574
Трошоци за стручно образование	821	811
Доброволно здравствено осигурување	926	878
Доброволно пензиско осигурување	5.962	4.321
Останати трошоци за вработените	1.300	1.258
	86.322	80.931

10. Останати трошоци од работењето

	31 декември 2025	31 декември 2024
Банкарски провизии	1.053	910
Трошоци за осигурување	512	379
Правни, нотарски и ревизорски услуги	1.913	1.712
Услуги по договор за дело	4.949	4.566
Трошоци за репрезентација	3.565	1.512
Надоместоци на членови на НО	277	103
Такси, чланарини и други надоместоци	139	186
Трошоци за користење на лиценци	4.325	2.276
Трошоци за донација	460	882
Останати неспомнати трошоци од работење	406	633
	17.600	13.159

Трошоците за ревизорски услуги кои се вклучени во Правни, нотарски и ревизорски услуги, се состојат од следните трошоци:

	31 декември 2025	31 декември 2024
Ревизија на финансиски извештаи	1.742	1.219
Останати услуги за уверување	40	221
	1.782	1.540

Останатите услуги за уверување се однесуваат на надворешна проценка на квалитетот на работењето на внатрешната ревизија на Друштвото за 2024 година.

Сава пензиско друштво а.д. Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025**

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

11. Финансиски приходи и финансиски расходи

	31 декември 2025	31 декември 2024
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани субјекти	39.174	36.743
Приходи од курсни разлики од работењето со поврзани друштва	3	-
Приходи врз основа на курсни разлики од работењето со неповрзани субјекти	6.079	3.436
	45.256	40.179

	31 декември 2025	31 декември 2024
Останати финансиски расходи од работењето со поврзани субјекти	(3.291)	-
Камати од работењето со неповрзани субјекти	(127)	(219)
Затезни камати	(1)	(1)
Курсни разлики од работењето со неповрзани субјекти	(6.094)	(3.483)
	(9.513)	(3.703)

12. Данок на добивка

	31 декември 2025	31 декември 2024
Данок на добивка	23.819	19.319
	23.819	19.319

	31 декември 2025	31 декември 2024
Добивка пред оданочување	218.058	184.963
Пресметан данок по стапка од 10%	21.806	18.496
Зголемен за :		
❖ Непризнати расходи за даночни цели	2.467	1.139
Намален за :		
❖ Извршени вложувања од добивката	(453)	(316)
Данок на добивка	23.819	19.319

Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

13. Нематеријални средства

	Софтвер и лиценци
Набавна вредност	
На 1 Јануари 2025	22.261
Нови набавки	711
Нематеријални средства во подготовка	951
Расходување	-
На 31 декември 2025	23.923
Акумулирана амортизација	
На 1 Јануари 2025	19.680
Амортизација за годината	1.027
Расходување	-
На 31 декември 2025	20.707
Нето сметководствена вредност	
На 1 Јануари 2025	2.581
На 31 декември 2025	3.216

На 31 декември 2025 година, Друштвото нема дадено нематеријални средства под залог (2024: нема).

Сава пензиско друштво а.д. Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025**

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

14. Материјални средства

	Објект под наем - МСФИ 16	Моторни возила	Компјутери	Мебел и останата опрема	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност						
На 1 Јануари 2025	-	14.386	8.395	1.908	26.456	51.145
Нови набавки	74.003	62	579	3.735	171	78.550
Вложувања во објекти	2.500	-	-	-	-	2.500
Средства ставени во употреба	26.258	-	48	149	(26.455)	-
Отуѓување/продажба	-	(1.321)	(1.415)	(405)	-	(3.142)
На 31 декември 2025	102.761	13.127	7.607	5.387	172	129.053
Акумулирана амортизација						
На 1 Јануари 2025	-	5.240	6.823	1.688	-	13.752
Амортизација за годината	14.103	3.213	762	788	-	18.866
Отуѓување/продажба	-	(1.321)	(1.415)	(405)	-	(3.142)
На 31 декември 2025	14.103	7.133	6.170	2.071	-	29.476
Нето сметководствена вредност						
На 1 Јануари 2025	-	9.146	1.572	220	26.456	37.393
На 31 декември 2025	88.658	5.994	1.437	3.316	172	99.577

На 31 декември 2025 година, Друштвото нема дадено материјални средства под залог (2024: нема).

Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

15. Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

Вид на хартија од вредност	Портфолио	Датум на доспевање	Вредност на 31.12.2025	Купонска камата	Стапка на принос (ЕКС)
Еврообврзница МАЦЕДО28	ХТМ	10.3.2028	263.934	1,63%	5,25%
Запис Д32025/17-364	ХТМ	21.10.2026	38.788	3,90%	3,88%
Запис Д32025/20-364	ХТМ	25.11.2025	48.269	4,00%	3,98%
Вкупно			350.990		

Вид на хартија од вредност	Портфолио	Датум на доспевање	Вредност на 31.12.2024	Купонска камата	Стапка на принос (ЕКС)
Еврообврзница МАЦЕДО28	ХТМ	10.3.2028	255.145	1,63%	5,25%

Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

	2025	2024
Државни обврзници	350.990	255.145
	350.990	255.145

*** Движење на хартии од вредност кои се чуваат до доспевање**

	2025	2024
Почетна состојба	255.145	221.401
Курсни разлики	-	-
Купување	86.592	26.351
Амортизација на дисконт	13.890	7.393
Доспевања	(4.637)	-
	350.990	255.145

Сава пензиско друштво а.д. Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025**

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

16. Финансиски средства расположиви за продажба

Вид на хартија од вредност	Портфолио	Датум на доспевање	Вредност на 31.12.2025	Купонска камата	Стапка на принос (ЕКС)
Денационализација 19та емисија	АФС	1.6.2030	18.946	2,00%	5,75%
Денационализација 20та емисија	АФС	1.6.2031	16.021	2,00%	6,37%
Континуирана ДО2016/03-0131дк	АФС	22.1.2031	42.140	4,30%	4,29%
Континуирана ДО2016/23-1031дк	АФС	14.10.2031	5.101	4,30%	4,29%
Континуирана ДО2017/05-0132дк	АФС	26.1.2032	1.528	3,80%	3,79%
Континуирана ДО2017/08-0332дк	АФС	9.3.2032	4.056	3,80%	3,79%
Континуирана ДО2017/14-0532дк	АФС	4.5.2032	1.923	3,80%	3,79%
Континуирана ДО2017/20-0732дк	АФС	20.7.2032	12.965	3,80%	3,79%
Континуирана ДО2017/19-0732дк	АФС	6.7.2032	9.990	3,80%	3,79%
Континуирана ДО2017/27-0932дк	АФС	21.9.2032	3.957	3,80%	3,79%
Континуирана ДО2017/32-1032дк	АФС	19.10.2032	1.972	3,80%	3,79%
Континуирана ДО2019/02-0149дк	АФС	31.1.2049	18.381	4,30%	4,29%
Континуирана ДО2019/11-0834дк	АФС	8.8.2034	1.096	2,55%	2,54%
Континуирана ДО2019/16-1234дк	АФС	5.12.2034	3.114	2,45%	2,44%
Континуирана ДО2019/12-0934	АФС	19.9.2034	23.359	3,10%	3,09%
Континуирана ДО2019/15-1134	АФС	7.11.2034	26.057	3,00%	2,99%
Континуирана ДО2020/02-0235	АФС	13.2.2035	12.688	2,90%	2,89%
Еврообврзница МАЦЕДО28	АФС	10.3.2028	224.788	1,63%	6,14%
ВКУПНО ОБВРЗНИЦИ			428.085		

Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Вид на хартија од вредност	Портфолио	Датум на доспевање	Вредност на 31.12.2024	Купонска камата	Стапка на принос (ЕКС)
Денационализација 19та емисија	АФС	1.6.2030	22.323	2,00%	5,09%
Денационализација 20та емисија	АФС	1.6.2031	17.870	2,00%	6,51%
Континуирана ДО2015/18-0525дк	АФС	21.5.2025	14.969	3,50%	3,49%
Континуирана ДО2015/35-0825дк	АФС	27.8.2025	2.055	3,50%	3,49%
Континуирана ДО2016/03-0131дк	АФС	22.1.2031	42.277	4,30%	4,29%
Континуирана ДО2016/23-1031дк	АФС	14.10.2031	5.099	4,30%	4,29%
Континуирана ДО2017/05-0132дк	АФС	26.1.2032	1.520	3,80%	3,79%
Континуирана ДО2017/08-0332дк	АФС	9.3.2032	4.033	3,80%	3,79%
Континуирана ДО2017/14-0532дк	АФС	4.5.2032	1.911	3,80%	3,79%
Континуирана ДО2017/20-0732дк	АФС	20.7.2032	12.868	3,80%	3,79%
Континуирана ДО2017/19-0732дк	АФС	6.7.2032	9.918	3,80%	3,79%
Континуирана ДО2017/27-0932дк	АФС	21.9.2032	3.925	3,80%	3,79%
Континуирана ДО2017/32-1032дк	АФС	19.10.2032	1.955	3,80%	3,79%
Континуирана ДО2019/02-0149дк	АФС	31.1.2049	17.087	4,30%	4,29%
Континуирана ДО2019/11-0834дк	АФС	8.8.2034	1.064	2,55%	2,54%
Континуирана ДО2019/16-1234дк	АФС	5.12.2034	3.011	2,45%	2,44%
Континуирана ДО2019/12-0934	АФС	19.9.2034	22.737	3,10%	3,09%
Континуирана ДО2019/15-1134	АФС	7.11.2034	25.314	3,00%	2,99%
Континуирана ДО2020/02-0235	АФС	13.2.2035	12.301	2,90%	2,89%
Еврообврзница МАЦЕДО28	АФС	10.3.2028	213.445	1,63%	6,14%
ВКУПНО			435.681		
Хартии од вредност расположливи за продажба			2025	2024	
Државни обврзници			428.085	435.681	
			428.085	435.681	

Сава пензиско друштво а.д. Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025**

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

*** Движење на хартии од вредност расположливи за продажба**

	2025	2024
Почетна состојба	435.681	397.890
Купување	-	29.442
Амортизација на дисконт	12.382	7.428
Доспевања	(27.026)	(8.985)
Промена во фер вредност	7.048	9.906
	<u>428.085</u>	<u>435.681</u>

17. Дадени кредити, депозити и кауции

	31 декември 2025	31 декември 2024
Долгорочни депозити	-	25.000
	<u>-</u>	<u>25.000</u>

18. Парични средства и парични еквиваленти

	31 декември 2025	31 декември 2024
Жиро сметка	692	1.317
Девизна сметка	30	216
Благајна	-	3
Депозит со рок на доспевање до 3 месеци	57.500	46.000
Останати парични средства	52	117
	<u>58.274</u>	<u>47.653</u>

Депозит со рок на доспевање до 3 месеци е краткорочен депозит во банка на кој Друштвото има можност за слободни уплати и повлекување на средствата и кои ги користи за управување со ликвидноста. Тој е пласиран во:

-  Алта Банка АД Битола со каматна стапка од 3,3% и 3%
-  Прокредит Банка АД Скопје со каматна стапка од 3,3%

Сава пензиско друштво а.д. Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025**

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

19. Побарувања од купувачите

Побарувањата од купувачите се категоризираат како тековни побарувања

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Побарување за надоместок од придонеси	27.623	10.699
Останати побарувања	185	584
	<u>27.809</u>	<u>11.283</u>

20. Краткорочни финансиски средства

	31 декември 2025	31 декември 2024
Краткорочни депозити	-	35.000
Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	87.057	-
Останати краткорочни вложувања	74	-
	<u>87.131</u>	<u>35.000</u>

Хартиите од вредност кои се чуваат до доспевање се состојат од:

Вид на хартија од вредност	Портофолио	Датум на доспевање	Вредност на 31.12.2025	Купонска камата	Стапка на принос (ЕКС)
Запис ДЗ2025/17-364	ХТМ	21.10.2026	38.788	3,90%	3,88%
Запис ДЗ2025/20-364	ХТМ	25.11.2025	48.269	4,00%	3,98%
Вкупно			87.057		

Сава пензиско друштво а.д. Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025**

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

21. Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР)

	31 декември 2025	31 декември 2024
Пресметани нефактурирани приходи за надомест на управувачка провизија од пензиските фондови	25.922	22.785
Недоспеана камата на државни обврзници	11.226	11.650
Недоспеана камата на депозити	-	375
Однапред платени трошоци	16.642	3.638
	53.790	38.448

Пресметани нефактурирани приходи за надомест на управувачка провизија од пензиските фондови во износ од 25.922 илјади МКД се однесуваат на пресметани приходи за управувачка провизија од Задолжителниот пениски фонд во износ од 24.121 илјади МКД (2024; 21.213 илјади МКД) и од Доброволниот пензиски фонд во износ од 1.801 илјади МКД (2024; 1.571 илјади МКД).

Недоспеана камата на државни обврзници во износ од 11.226 илјади МКД се однесува на недоспеана камата на обврзници расположливи за продажба во износ од 3.755 илјади МКД, (2024; 3.755 илјади МКД) и обврзници кои се чуваат до доспевање во износ од 7.472 илјади МКД (2024; 7.889 илјади МКД)

Однапред платени трошоци во износ од 16.642 илјади МКД, се однесуваат на разграничување на трошоците за агенти според МСФИ 15 во износ од 10.149 илјади МКД разграничени во нареден период од 10 години со вклучена 2025 година (2024; 0). Износот од 6.493 илјади МКД се однесува на разграничувања на повеќе периоди за наем на лиценци, претплата на списанија, членарини во институции и сл. (2024; 3.638 илјади МКД)

22. Запишан основен капитал кој е уплатен и законски резерви

	31 декември 2025	31 декември 2024
Акционерски капитал – обични акции	130.001	130.001
	130.001	130.001

Акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2025 се состои од 21.200 обични акции (31 декември 2024 година: 21.200 обични акции). Номиналната вредност по акција изнесува ЕУР 100 искажана во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на издавањето на одобрението за работа на Друштвото.

Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Акциите носат право на глас во Собранието на Друштвото, право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата односно стечајната маса на Друштвото. Секоја акција на имателот му обезбедува право на еден глас.

Акционер	Број на акции	Вредноста на акција во ЕУР	Вредност во ЕУР	Учество во %
Позаваровалница Сава ДД	21.200	100	2.120.000	100%
ВКУПНО	21.200		2.120.000	

Согласно законот за трговски Друштва, Друштвото е обврзано да издвојува законска резерва во износ од 5% од остварената годишна добивка, се додека законските резерви не достигнат износ од 1/10 од основачкиот капитал на Друштвото.

	31 декември 2025	31 декември 2024
Законски резерви	13.747	13.747
	13.747	13.747

23. Акумулирана добивка

	31 декември 2025	31 декември 2024
Акумулирана добивка	732.474	671.250
	732.474	671.250

Согласно законските барања, капиталот на Друштвото заклучно со 31 декември 2025 година, треба да изнесува најмалку ЕУР 10 милиони (МКД 615 милиони), следствено на тоа што средствата на двата фонда со кои управува Друштвото имаат вредност над 900 милиони ЕУР. Акумулираната добивка, како дел од капиталот има значајно влијание во достигнувањето на овој износ. Друштвото е должно во секое време да го одржува овој износ на главнина, па според тоа акумулираната добивка не може целосно да се распредели на акционерите.

24. Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработени

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Обврски за резервирања за користи на вработени	5.727	5.714
Вкупно	<u>5.727</u>	<u>5.714</u>

Друштвото прави Резервирања за користи за вработените: јубилејни награди и отпремнина за пензионирање. Износот на резервирањата за јубилејни награди и отпремнина за пензионирање се утврдува земајќи ги предвид следните претпоставки:

- Број на вработени подобни за правото на користи и идните зголемувања на платите имајќи го во предвид општиот индекс на зголемување на плати, промоциите и зголемувањата на платите како резултат на зголемување на минатиот труд. Користена е стапка за долгорочен раст на плати од 4,18% (2024: 4,12%).

Износот на резервирањето за неискористени денови од годишен одмор се врши врз основа на бројот на неискористени денови и износот на бруто дневницата за секој вработен.

Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

2025	Отпремнина за пензионирање	Јубилејни награди	Не искористе ни денови	Вкупно
Состојба на 1 Јануари	692	2.031	2.991	5.714
Нови резервации	134	306	77	517
Искористени резервации	(91)	302	-	(393)
Зголемување во дисконтираниот износ	33	94	-	127
Трансфер во останата сеопфатна добивка	(103)		-	(103)
Трансфер во приходи (Извештај за сеопфатна добивка)		(136)		(136)
	665	1.994	3.068	5.727
Тековни	-	-	-	-
Нетековни	665	1.994	3.068	5.727

2024	Отпремнина за пензионирање	Јубилејни награди	Не искористе ни денови	Вкупно
Состојба на 1 Јануари	488	1.983	2.698	5.169
Нови резервации	85	280	293	658
Искористени резервации	-	-	-	-
Зголемување во дисконтираниот износ	26	100	-	126
Трансфер во останата сеопфатна добивка	93	-	-	93
Трансфер во приходи (Извештај за сеопфатна добивка)	-	(332)		(332)
	692	2.031	2.991	5.714
Тековни	-	-	-	-
Нетековни	692	2.031	2.991	5.714

Сава пензиско друштво а.д. Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025**

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

25. Трансакции со поврзани субјекти

Салдата и вкупниот обем на остварени трансакции со поврзаните субјекти на 31.12.2025 се следниве:

Сава Осигурување АД Скопје

Трошоци и приходи	31 декември 2025	31 декември 2024
Осигурување на материјални средства - опрема	16	16
Доброволно здравствено осигурување	924	902
Премии за осигурување на менаџери	157	164
Агентски трошоци	217	187
Регистрација на службени возила	450	438
Други трошоци за службен пат	51	50
Останати неспомнати приходи	98	38
Наем на деловен простор	-	4.631
Вкупно	1.913	6.426

Побарувања и обврски	31 декември 2025	31 декември 2024
Обврски за извршени услуги	621	618
Краткорочни обврски за недвижен имот	-	911

Сава Осигурување Скопје- трансакции во период 01.01.2025-31.12.2025 година

Основ за трансакција	По документ број	Датум	Износ во 000 ден
Наем на деловен простор	01/2025	3.1.2025	911
Агенска провизија	02/2025	31.1.2025	17
Префактуриран трошок	03/2025	31.1.2025	19
Наем на деловен простор	04/2025	3.2.2025	911
Агенска провизија	07/2025	28.2.2025	23
Полиса за осигурување	F-41338/25	4.3.2025	52
Наем на деловен простор	09/2025	5.3.2025	912
Агенска провизија	10/2025	28.3.2025	18
Наем на деловен простор	11/2025	1.4.2025	914
Агенска провизија	13/2025	30.4.2025	17
Наем на деловен простор	12/2025	5.5.2025	913
Полиса за осигурување	F-96608/25	8.5.2025	13
Полиса за осигурување	F-97205/25	9.5.2025	6
Полиса за осигурување	F-108247/25	21.5.2025	30
Полиса за осигурување	F-112914/25	27.5.2025	3
Зелен картон	F-112768/25	27.5.2025	6
Префактуриран трошок	15/2025	29.5.2025	162
Наем на деловен простор	16/2025	5.6.2025	914
Агенска провизија	17/2025	16.6.2025	17

Сава пензиско друштво а.д. Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025**

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

Агенска провизија	18/2025	30.6.2025	18
Префактуриран трошок	19/2025	15.7.2025	7
Префактуриран трошок	20/2025	16.7.2025	13
Полиса за осигурување	F-179108/25	5.8.2025	52
Агенска провизија	21/2025	6.8.2025	16
Полиса за осигурување	F-197105/25	7.8.2025	90
Полиса за осигурување	F-199240/25	11.8.2025	86
Полиса за осигурување	F-216410/25	4.9.2025	52
Агенска провизија	24/2025	16.9.2025	18
Префактуриран трошок	27/2025	30.9.2025	44
Агенска провизија	25/2025	30.9.2025	18
Полиса за осигурување	F-254183/25	02.10.2025	15
Агенска провизија	34/2025	31.10.2025	17
Полиса за осигурување	F-279241/25	06.11.2025	49
Агенска провизија	44/2025	30.11.2025	19
Полиса за осигурување	F-306046/25	09.12.2025	306
Полиса за осигурување	F-261718/25	10.10.2025	194
Префактуриран трошок	49/2025	24.12.2025	9
Префактуриран трошок	50/2025	24.12.2025	12
Агенска провизија	51/2025	30.12.2025	19

**Сава Стејшн Скопје****Трошоци и приходи****31 декември
2025****31 декември
2024**

Услуги за регистрација	13	4
Други трошоци за службен пат	7	14

Обврски за извршени услуги

-

**Сава Стејшн Скопје- трансакции во
период 01.01.2025-31.12.2025 година**

Основ за трансакција	По документ број	Датум	Износ во 000 ден
Промена на сообраќајна дозвола (збирно)	457/2025	5/2025	2
Дозвола за управување туѓо моторно возило (збирно)	471/2025	5/2025	7
Регистрација (збирно)	464/2025	5/2025	2
Регистрација (збирно)	1285/2025	12/2025	13

Сава пензиско друштво а.д. Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025**

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

S Заваровалница Сава ДД

Трошоци и приходи	31 декември 2025	31 декември 2024
Наем на ИТ инфраструктура	192	163

Основ за трансакција	По документ број	Датум на трансакција	Износ
Наем на ИТ инфраструктура	IRN25-0048	28.02.2025	163

S Позаваровалница Сава д.д Љубљана

Трошоци и приходи	31 декември 2025	31 декември 2024
Префактурирање на т-ци за спонзорство	308	153

Основ за трансакција	По документ број	Датум на трансакција	Износ
Префактурирање	Z25-0008	24.04.2025	153
Префактурирање	Z25-0020	09.11.2025	52
Префактурирање	Z25-0027	28.11.2025	103

S Сава неживотно осигурување АДО Белград

Трошоци и приходи	31 декември 2025	31 декември 2024
Префактурирање на т-ци за службено патување	8	102
Побарувања и обврски	31 декември 2025	31 декември 2024
Обврски за извршени услуги	-	102

Основ за трансакција	По документ број	Датум на трансакција	Износ
Префактурирање	KPF25-0146	23.09.2025	8

S Вкупните надомести на членовите на Надзорниот одбор, кои не се вработени во Друштвото се како што следува:

Сава пензиско друштво а.д. Скопје**Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025**

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

	31 декември 2025	31 декември 2024
Надомести за членови на Надзорен одбор (надворешни лица)	277	103

26. Краткорочни обврски за даноци и други давачки

	31 декември 2025	31 декември 2024
Обврски за данок на додадена вредност	25	9
Обврски за персонален данок на доход		-
Обврски за даноци и придонеси од плати	3.817	1.729
Обврски за данок на добивка	6.508	10.181
Вкупно	10.350	11.919

27. Обврски спрема вработени

	31 декември 2025	31 декември 2024
Обврски за плата и надоместоци на плата	7.043	4.811
Останати обврски спрема вработени	133	107
Вкупно	7.176	4.918

28. Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди

	31 декември 2025	31 декември 2024
Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди	25.424	24.310
Вкупно	25.424	24.310

Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2025 – 31.12.2025

(сите износи се прикажани во илјади денари освен доколку не е поинаку наведено)

29. Настани по датумот на билансот

Не постојат материјално значајни настани што се случиле после датумот на известување, а кои би кои би требало да се обелоденат во овие финансиски извештаи.